



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 октомври 2024 година

### Соопштение за печатот

### Монетарни движења во Република Северна Македонија: септември 2024 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат МЗ<sup>1,2</sup>)**, во септември 2024 година забележа месечен пад од 1,2%, во поголем дел како резултат на намалените краткорочни депозити и депозитни пари, при помал придонес во падот и на готовите пари во оптек, а во услови на раст на долгорочните депозити до две години. На годишна основа, паричната маса е зголемена за 6,7% поради растот на депозитните пари, долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек, додека краткорочните депозити бележат намалување.
- **Вкупните депозити<sup>3</sup>**, во септември се намалени за 0,4% на месечна основа, во целост како резултат на падот на депозитите на корпоративниот сектор, додека депозитите на домаќинствата остварија раст. Годишниот раст на вкупните депозити изнесува 8,8%, што се должи на зголемените депозити на двата сектора, со поизразен придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

|                              | состојба<br>(во милиони денари) |                |                |                |                | годишна промена (во %) |            |            |            |            | месечна промена (во %) |             |            |            |             |
|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                              | 12.2023                         | 3.2024         | 6.2024         | 8.2024         | 9.2024         | 12.2023                | 3.2024     | 6.2024     | 8.2024     | 9.2024     | 12.2023                | 3.2024      | 6.2024     | 8.2024     | 9.2024      |
| <b>Парична маса М4</b>       | <b>595,151</b>                  | <b>591,336</b> | <b>607,881</b> | <b>621,179</b> | <b>616,771</b> | <b>8.7</b>             | <b>9.5</b> | <b>7.6</b> | <b>9.2</b> | <b>8.6</b> | <b>4.3</b>             | <b>-0.7</b> | <b>0.5</b> | <b>1.5</b> | <b>-0.7</b> |
| <b>Парична маса МЗ</b>       | <b>529,264</b>                  | <b>521,804</b> | <b>535,985</b> | <b>546,336</b> | <b>540,047</b> | <b>5.9</b>             | <b>6.6</b> | <b>5.4</b> | <b>7.4</b> | <b>6.7</b> | <b>4.5</b>             | <b>-0.9</b> | <b>0.4</b> | <b>1.5</b> | <b>-1.2</b> |
| од кои:                      |                                 |                |                |                |                |                        |            |            |            |            |                        |             |            |            |             |
| Готови пари во оптек         | 50,002                          | 49,336         | 51,377         | 53,049         | 52,062         | 5.3                    | 8.6        | 7.6        | 11.5       | 9.9        | 7.5                    | 1.5         | 2.2        | 0.6        | -1.9        |
| Депозитни пари               | 211,402                         | 202,074        | 211,126        | 214,718        | 212,711        | 12.4                   | 11.4       | 8.8        | 11.8       | 11.3       | 10.0                   | -1.9        | 0.3        | 1.4        | -0.9        |
| Краткорочни депозити         | 215,860                         | 215,551        | 215,501        | 218,046        | 212,930        | 0.6                    | 1.0        | 0.1        | -0.3       | -2.0       | -0.5                   | -1.1        | 0.2        | 1.2        | -2.3        |
| Долгорочни депозити до 2 год | 51,999                          | 54,842         | 57,981         | 60,523         | 62,345         | 4.5                    | 10.8       | 12.7       | 20.1       | 23.9       | 2.1                    | 1.4         | 0.0        | 3.6        | 3.0         |
| <b>Вкупни депозити</b>       | <b>534,241</b>                  | <b>531,140</b> | <b>544,683</b> | <b>557,764</b> | <b>555,602</b> | <b>8.7</b>             | <b>9.3</b> | <b>7.2</b> | <b>9.1</b> | <b>8.8</b> | <b>4.0</b>             | <b>-0.9</b> | <b>0.4</b> | <b>1.9</b> | <b>-0.4</b> |
| од кои:                      |                                 |                |                |                |                |                        |            |            |            |            |                        |             |            |            |             |
| Корпоративен сектор          | 161,432                         | 150,674        | 153,830        | 158,878        | 158,056        | 13.2                   | 12.2       | 4.7        | 3.8        | 4.7        | 6.6                    | -2.4        | 1.0        | 3.1        | -0.5        |
| Во денари                    | 109,266                         | 100,009        | 103,684        | 106,847        | 107,476        | 15.8                   | 12.5       | 5.6        | 5.7        | 7.9        | 8.5                    | -3.6        | 1.7        | 3.7        | 0.6         |
| Во странска валута           | 52,166                          | 50,664         | 50,146         | 52,032         | 50,580         | 8.2                    | 11.4       | 2.8        | 0.1        | -1.5       | 2.7                    | 0.1         | -0.4       | 1.7        | -2.8        |
| Домаќинства                  | 348,745                         | 354,741        | 364,432        | 371,675        | 372,219        | 7.9                    | 8.7        | 8.9        | 12.0       | 11.2       | 3.5                    | 0.1         | 0.0        | 1.2        | 0.1         |
| Во денари                    | 173,543                         | 177,631        | 184,627        | 190,570        | 190,026        | 11.8                   | 13.7       | 13.1       | 19.9       | 18.0       | 6.4                    | 0.6         | -0.6       | 1.9        | -0.3        |
| Во странска валута           | 175,201                         | 177,109        | 179,805        | 181,106        | 182,194        | 4.4                    | 4.0        | 4.8        | 4.8        | 4.9        | 0.7                    | -0.3        | 0.5        | 0.6        | 0.6         |

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

<sup>2</sup> Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_monetarna\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf)

<sup>3</sup> Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните кредити**, во септември бележат месечен раст од 0,4%, којшто во целост се должи на зголеменото кредитирање на секторот „домаќинства“. На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 7,5% под влијание на растот на кредитирањето на двата сектора, со малку поизразен придонес на секторот „домаќинства“.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

|                       | состојба<br>(во милиони денари) |                |                |                |                | годишна промена (во %) |            |            |            |            | месечна промена (во %) |            |            |            |            |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 12.2023                         | 3.2024         | 6.2024         | 8.2024         | 9.2024         | 12.2023                | 3.2024     | 6.2024     | 8.2024     | 9.2024     | 12.2023                | 3.2024     | 6.2024     | 8.2024     | 9.2024     |
| <b>Вкупни кредити</b> | <b>444,721</b>                  | <b>449,251</b> | <b>462,435</b> | <b>467,411</b> | <b>469,266</b> | <b>5.1</b>             | <b>6.1</b> | <b>6.4</b> | <b>7.5</b> | <b>7.5</b> | <b>1.3</b>             | <b>0.3</b> | <b>0.8</b> | <b>0.5</b> | <b>0.4</b> |
| <i>од кои:</i>        |                                 |                |                |                |                |                        |            |            |            |            |                        |            |            |            |            |
| Корпоративен сектор   | 212,768                         | 214,268        | 221,765        | 224,112        | 223,900        | 3.3                    | 5.4        | 5.8        | 8.1        | 7.5        | 2.2                    | 0.0        | 0.6        | 0.5        | -0.1       |
| Во денари             | 131,089                         | 134,280        | 144,110        | 148,442        | 149,795        | 7.1                    | 11.9       | 16.2       | 19.8       | 19.7       | 2.7                    | 1.0        | 2.6        | 1.7        | 0.9        |
| Во странска валута    | 81,679                          | 79,988         | 77,656         | 75,670         | 74,104         | -2.3                   | -3.9       | -9.3       | -9.3       | -10.9      | 1.4                    | -1.7       | -2.8       | -1.6       | -2.1       |
| Домаќинства           | 229,404                         | 232,313        | 238,057        | 240,911        | 242,919        | 6.7                    | 6.8        | 7.1        | 7.2        | 7.7        | 0.5                    | 0.5        | 1.0        | 0.4        | 0.8        |
| Во денари             | 125,223                         | 126,809        | 130,453        | 132,110        | 133,210        | 5.1                    | 5.8        | 7.2        | 7.0        | 7.6        | 0.0                    | 0.3        | 1.2        | 0.3        | 0.8        |
| Во странска валута    | 104,180                         | 105,504        | 107,603        | 108,802        | 109,709        | 8.8                    | 8.1        | 7.0        | 7.4        | 7.8        | 1.2                    | 0.6        | 0.7        | 0.6        | 0.8        |


Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



### 1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор<sup>4</sup>





Извор: НБРСМ.

<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во септември, вкупните **депозити на корпоративниот сектор** забележаа месечен пад од 0,5%. Надолната промена пред сè е резултат на пониските краткорочни депозити во странска валута и во денари, во услови на раст на депозитните пари и долгорочните депозити. На годишна основа е забележан раст од 4,7%, во поголем дел поради зголемените депозитни пари, при раст и на долгорочните депозити во странска валута и во денари и краткорочните депозити во денари, додека краткорочните депозити во странска валута бележат намалување.
- Кредитите на корпоративниот сектор<sup>5</sup>**, во септември остварија минимално месечно намалување од 0,1% што во целост е резултат на падот на кредитирањето во странска валута, при раст на кредитите во денари. Споредено на годишна основа, кредитите на корпоративниот сектор бележат раст од 7,5%, којшто произлегува од зголеменото кредитирање во денари, при пад на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.

## 2. Депозити и кредити на домаќинствата<sup>6</sup>



Извор: НБРСМ.



<sup>5</sup> Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во септември, **вкупните депозити на домаќинствата** се зголемени за 0,1% на месечна основа, целосно под влијание на растот на долгорочните депозити во денари и странска валута, во услови кога депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута и во денари бележат пад. Годишниот раст изнесува 11,2% и произлегува од зголемувањето на депозитните пари и долгорочните депозити во денари и странска валута, при пад на краткорочните депозити.
- Кредитите на домаќинствата**, во септември, се повисоки за 0,8% и 7,7% на месечна и годишна основа, соодветно. Растот по двете основи е резултат на зголемените кредити во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во денари.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена<sup>7</sup>

|                                   | состојба<br>(во милиони денари) |         |         |         |         | годишна промена (во %) |        |        |        |        | месечна промена (во %) |        |        |        |        |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                   | 12.2023                         | 3.2024  | 6.2024  | 8.2024  | 9.2024  | 12.2023                | 3.2024 | 6.2024 | 8.2024 | 9.2024 | 12.2023                | 3.2024 | 6.2024 | 8.2024 | 9.2024 |
| Потрошувачки кредити              | 119,868                         | 119,858 | 122,857 | 124,427 | 125,233 | 6.5                    | 5.8    | 5.8    | 6.4    | 6.7    | 1.1                    | 0.4    | 0.8    | 0.3    | 0.6    |
| Станбени кредити                  | 83,891                          | 85,555  | 87,920  | 89,278  | 90,191  | 10.5                   | 10.4   | 10.2   | 10.8   | 11.0   | 1.4                    | 1.0    | 0.9    | 0.8    | 1.0    |
| Автомобилски кредити              | 399                             | 399     | 419     | 432     | 430     | 11.4                   | 13.1   | 14.6   | 12.5   | 13.5   | 2.7                    | 1.8    | 2.1    | 3.3    | -0.6   |
| Кредитни картички                 | 9,835                           | 9,459   | 9,332   | 9,258   | 9,184   | -4.7                   | -6.8   | -8.0   | -8.9   | -9.0   | -1.9                   | -0.8   | -0.3   | -0.6   | -0.8   |
| Негативни салда по тековни сметки | 6,000                           | 6,820   | 6,846   | 6,555   | 6,857   | 0.6                    | 6.1    | 7.9    | -7.3   | -1.9   | -13.8                  | 2.3    | 5.7    | -3.3   | 4.6    |
| Други кредити                     | 1,782                           | 1,658   | 1,579   | 1,552   | 1,563   | -19.3                  | -21.2  | -18.8  | -19.5  | -17.5  | -2.5                   | -1.7   | -2.0   | -1.7   | 0.7    |

Извор: НБРСМ.

- Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во септември, кај најзастапените категории – **потрошувачките и станбените кредити** е забележан месечен раст од 0,6% и 1,0%, соодветно, при годишно зголемување од 6,7% и 11,0%, соодветно. Овој месец, **автомобилските кредити** се намалени за 0,6% на месечно ниво, додека на годишно ниво се зголемени за 13,5%. Кредитите одобрени на **кредитни картички**, во септември забележаа месечен и годишен пад од 0,8% и 9,0%, соодветно. Во септември, **негативните салда на тековните сметки** и кредитите одобрени врз **други основи** остварија месечно зголемување од 4,6% и 0,7%, соодветно, додека на годишна основа забележаа намалување од 1,9% и 17,5%, соодветно.

\*\*\*

### Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци [http://www.nbrm.mk/monetarna\\_statistika.nspix](http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_monetarna\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf)

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)

<sup>7</sup> Во октомври 2024 година, направена е ревизија на податоците за потрошувачки и автомобилски кредити, за период мај 2024 година - август 2024 година, согласно ново добиените податоци од известувачите.



**Народна банка на Република Северна Македонија**  
**Дирекција за статистика**

Следни објавувања: Календар на објавување податоци  
[http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 ноември 2024 година (референтен пресек заклучно со октомври 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.